

"БАКЛАВА ПРАВЕ ИЛИ СО МАСЛО

Неодамна, пред Рамазан Барјам, српскиот муфтија Мухамед Јусуфспахиќ изјави дека новоизбраниот Реис ул улема на Исламската заедница во Србија, Адем Зилкиќ, ужива поддршка од повеќе од половината имами во Србија. Муфтијата истакна дека ИЗ во Србија е определена да ја следи историската традиција по која е признат Мешихатот во Истанбул. Јусуфспахиќ ги отфрла тврдењата дека ИЗ во Србија е испостава на Странката за демократска акција на Сулејман Угљанин, повторувајќи го ставот дека мешањето на политиката во внатрешните односи на верската заедница е неприфатливо. Но, потсетува дека Санџачката демократска партија на Расим Љаиќ го поддржува Адем Зукорлиќ, кој во замена барал негова политичка поддршка.



НЕКОГАШ НОВИ ПАЗАР БЕШЕ ПОЗНАТ ПО НЕЛЕГАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ МАРКИ НА ФАРМЕРКИ, А ДЕНЕС Е ЛЕГЛО НА ЕКСТРЕМИЗМОТ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Состојбата во српскиот град Нови Пазар повторно е наелектризирана до крајни граници, бидејќи има сериозен судир во Исламската верска заедница, која наместо Рамазан Бајрам да го пречека во најдостоинствен духовен мир и благосостојба, овој свет муслимански празник се претвори во отворена војна меѓу претседателот на Мешихатот на Исламската заедница во Србија, Муамер Зукорлиќ и новоизбраниот Реис ул улема, Адем Зилкиќ.

Ова е втор сериозен инцидент во српската невралгична политичка точка, која територијално и географски се граничи со три нестабилни балкански региони, Косово, Црна Гора и, пред сè, со Босна и Херцеговина.

Првиот настан се случи во март годинава, кога српската полиција и жандармерија уапсија 11 припадници на криминално-терористичка група, која под превозот на вахабизмот, во Санџак се подготвувала да изведе терористички акции.

Во тогашното соопштение на српската полиција се наведуваше дека во регионот на општините Нови Пазар, Тутин и Сјеница, врз основа на информациите до кои дошло Одделението за борба против тероризмот, на неколку локации, во неколку закопани буриња биле запленети 10.000 парчиња муниција, повеќе од 15 килограми експлозивна смеса, која потекнува од Косово, како и други видови оружје.

Според истиот извор, оваа терористичка групација подолго време дејствувала во рамките на религиозната верска заедница вахабити, при што на релација Вучитрн и Пеќ на Косово ги пренесувала експлозивните материјали.

Нивниот лидер, Исмаил Прентиќ (28), загина во април, во судир со српската полиција, која се обидуваше да го уапси.

ПОДЕЛБИ ВО САНѢАК

Новонастанатата состојба во ИЗ во Србија е последица на внатрешниот судир меѓу струјата која го поддржува муфтијата Муамер Зукорлиќ и втората страна, која е блиска со главниот муфтија Мухамед Јусуфспахиќ и со новоизбраниот Реис ул улема Адем Зилкиќ.

Според познавачите на приликите во ИЗ на нашиот северен сосед, во целата приказна се вмешани прстите на тајните "служби", кои со помош на одредени криминални кругови во Нови Пазар, како и со директното мешање на политиката, особено дејствувањето на контроверзниот политичар Сулејман Угљанин, кој не успеал да се наметне кај муслиманското избирачко тело во Србија, овие фактори се обидуваат да се коцкаат со невралгичната српска територија, која во последно време сè повеќе ја посетуваат и шпиуни на странски служби.

Засега власта во Белград намерно се држи настрана од состојбите во ИЗ во Србија, но сепак будно ги контролира работите. Имено, важечкиот Закон за верски заедници признава само една легитимна Исламска заедница во Србија,

која пред неколку месеци била потврдена на Обединувачкиот собор во Нови Пазар, на кој присуствувале највисоки претставници на муслиманите од Прешевската долина, Војводина и од Централна Србија.

Сегашното раководство на ИЗ, сплотено околу муфтијата Мухамед Јусуфспахиќ и Реис ул улема Адем Зилкиќ, се залага духовното седиште на Исламската заедница да биде во Србија, а не во Сараево, како што тоа го бара спротивставената страна.

"Муслиманите кои живеат во Србија неспорно ја признаваат Србија како држава. И на никој од ИЗ не му паѓа на памет тоа да го оспорува. Меѓутоа, она што сакаме е да ги задржиме духовните врски со Босна и Херцеговина, односно со Реис ул улема Мустафа Церик, кој е врховен духовен поглавар. Мислиме дека ова не треба никому да му пречи, со оглед на тоа дека и патријархот Павле е духовен татко на православните верници во Србија, во Црна Гора, во Хрватска, во Република Српска итн. Тоа значи дека муслиманите ќе ја почитуваат Србија како своја држава, но за возврат бараме минимум доверба и уважување на нашата волја", велат во ИЗ.

Неодамна, пред Рамазан Барјам, српскиот муфтија Мухамед Јусуфспахиќ изјави дека новоизбраниот Реис ул улема на ИЗ во Србија, Адем Зилкиќ, ужива поддршка од повеќе од половината имами во Србија. Муфтијата истакна дека ИЗ во Србија е определена да ја следи историската традиција по која е признат Мешихатот во Истанбул. Јусуфспахиќ ги от-

НА СО ПОЛИТИЧКИ ЛОЈ НА СТРАНСКИ СЛУЖБИ"

фрла тврдењата дека ИЗ во Србија е испостава на Странката за демократска акција на Сулејман Угљанин, повторувајќи го ставот дека мешањето на политиката во внатрешните односи на верската заедница се неприфатливи. Но, потсетува дека Санџачката демократска партија на Расим Љаиќ го поддржува Адем Зукорлиќ, кој во замена барал негова политичка поддршка.

"Не сакаме да прифатиме некое мешање на исламските заедници од соседните земји во односите на српските муслимани, како и на државата во која живеат", изјави Јусуфспахиќ, додавајќи дека можеби концептот на ријасетот на ИЗ во Сараево би бил прифатлив, доколку како услов биде прифатена иницијативата во називот да стои исклучително територија (Босна и Херцеговина).

Во овој случај, очигледно е дека политиката длабоко е вмешана во состојбата во ИЗ во Србија, поради што ескалираат односите меѓу муфтиите. Притоа, инцидентите кои се случуваат пред славењето

да бидат заведени и на тој начин да го приближат муслиманството до идеите на терористичките организации, кои сега владеат во Ирак, Сирија, Либан, Газа итн. Со тоа муслиманската религија се сфаќа како опасност, а не како духовна храна за муслиманите во светот. Тој може уште повеќе да ги загрози сопствените позиции на Балканот, каде муслиманската вера беше искористена за ширење на муџахедините или за т.н. "свети борци", кои религијата ја искористија за ширење на јазикот на омразата.

ТОПЛО - ЛАДНО

Квака слична ситуација имавме и во Исламската верска заедница во Македонија, која во 2005 г. многу рискираше, односно постоеше опасност да се расцепи и да се подели на два дела, од кои едната страна беше подложна на влијание на ДУИ, додека другата страна ја поддржуваше ДПА. Главен актер во напна-

Медресата во Кондово имаше и физички пресметки меѓу спротивставените страни. По ова "еклидот" Ариф Емини поднесе оставка, со образложение дека имал здравствени проблеми.

Сè до изборот на новиот Реис ул улема Сулејман Ефенди Реџеџи, состојбата во ИЗВ и во скопското муфтиство потсетуваше на топло-ладно. А, на огнот масло долеа информациите кои пристигнуваа од странство за инволвираноста на муфтијата Зенун Бериша со фундаменталистите на Ал Каида и на други организации. Тој прв пат јавно се огласи при крајот на 2004 г.

"Немам врски со фундаменталистите, тоа се конструкции", истакна тогаш муфтијата Зенун Бериша.

Често пати неговото име е потцртувано во Брисел, а европските разузнавачките служби ги следат сите негови опасни игри, поврзани со фундаменталистите.

"Нема никаква вистина во тоа и би сакал тоа да се аргументира, да видиме од каде доаѓаат такви обвинувања, односно како тие дошле до господинот Клод", изјави Зенун Бериша.

Разузнавачките служби на Франција, Германија и на В.Британија истакнуваа дека тој има финансиска поткрепа од фундаменталистите од Средниот и од Блискиот Исток.

"Ние се финансираме од наши средства, од доброволни прилози, кои се донираат од самите верници, кои живеат и дејствуваат на ова поднебје, овде во нашето општество. Се знае од каде се земаат платите, се знае од каде се делат платите на верските службеници, на службениците на оперативата. Тие се доброволни прилози и некои прилози од верски давачки", изјави во тоа време Бериша.

Инаку, пред ескалирањето на состојбите тој беше обвинет дека со неговите приврзаници вооружено упаднал во седиштето на ИЗВ и од тогашниот поглавар Емини барал вработување на тројца екстремисти. Подоцна, МВР никогаш не го расветли овој насилан упад во седиштето на ИЗВ, со образложение дека случајот не бил пријавен.

Поради овие опасни факти состојбите со исламските заедници во Македонија, во Србија, па и во БиХ се движат по конец, при што од ден на ден се губи значењето на подарокот, кој муслиманите секогаш за време на Рамазан Бајрам им го даруваат на другите верници - тоа е баклавата, која никогаш се правеше од кори, ореви и лој, а денес се прави од растително масло за јадење. Тоа значи дека исламските заедници мораат да му посветат поголемо внимание на влегувањето на екстремните идеи во нивното верско учење.



**КЕ ЈА НАПУШТАТ ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЧАРИ
СТАРАТА ПРАКТИКА ВЕРАТА ДА ЈА МЕШААТ СО
ПОЛИТИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ?!**

на Рамазан Бајрам ги отсликуваат севкупните внатрешни односи во ИЗ во Србија. Тоа значи дека некој сака да ги заостри меѓунационалните односи во Србија, а притоа се користат сите методи, вклучувајќи го и концептот на Ал Каида, кој длабоко е вкоренет на овие простори. Истовремено, ИЗ во Србија се наоѓа на раскрсница, бидејќи останува отворено прашањето дали да се продолжи со т.н. традиционално практикување на муслиманската вера, која со децении е вкоренета меѓу муслиманите во Санџак, во БиХ и во Македонија.

Меѓутоа, екстремниот начин на читање на строгите правила на Куранот остава простор сè поголем број муслимани

тостите во ИЗВ беше муфтијата Зенун Бериша.

Тој долго време им се спротивставуваше на умерените имами од скопското муфтиство, кои се обидуваа да ги средат лошите состојби во својата средина. Скопскиот муфтија Зенун Бериша подолго време успешно ескивираше, обидувајќи се да собере што поголем број приврзаници. Но, бунтот кој го организираа младите имами, предизвика негово смеѓување, кое подолго време се одлагаше, бидејќи тој имаше широка политичка и вооружена поддршка. Имено, во ИЗВ постоеше жесток судир меѓу поранешниот улема на ИЗВ, Ариф Емини, со муфтијата Зенун Бериша. Неколку пати во ИЗВ и во